



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 09. 2009/

Monthly Bulletin 09. 2009



Васил Главинов бб, Интекс Бизнис Центар 2, 1000 Скопје, Македонија тел./факс + 389-2-3224-229 <http://www.mapas.gov.mk>

МАПАС

/ Податоци за задолжителните пензиски фондови / / Mandatory pension funds data

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status


Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно/ Total	
31.08.2009						
НЛБз / NLBm ¹	30.592	45.202	25.556	4.561	75.319	105.911
КБПз / KBPm ²	36.570	46.991	29.674	5.776	82.441	119.011
ВКУПНО / TOTAL	67.162	92.193	55.230	10.337	157.760	224.922
30.09.2009						
НЛБз / NLBm	30.634	45.918	26.094	3.995	76.007	106.641
КБПз / KBPm	36.615	47.939	30.324	5.046	83.309	119.924
ВКУПНО / TOTAL	67.249	93.857	56.418	9.041	159.316	226.565

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени ./

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (In percents)



¹ Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје / NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

² Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје / KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
31.08.2009	3.199,17	3.895,47	105,848004	112,475204
10.09.2009	3.257,16	3.957,97	105,017907	111,750396
20.09.2009	3.305,56	4.015,03	105,340155	112,087564
30.09.2009	3.567,55	4.059,17	114,437191*	113,774303


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units




*Наглиот пораст на СЕ на НЛБз на крај на месецот се должи на промената на начинот на проценка на финансиските инструменти заради рекласификација на категоријата финансиски инструменти кои се чуваат до достасување во категорија финансиски инструменти расположливи за продажба. / Sharp growth of the NLBm Accounting Unit Value at the end of the month is a result of the change of the valuation method due to the reclassification from category of financial instruments held to maturity to category of financial instruments available for sale.

Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз
Figure 4: Structure of Investment of NLBz



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз
Figure 5: Structure of Investment of KBPz



II Податоци за доброволните пензиски фондови / II Voluntary pension funds data


Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство

Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со договор и индивидуална сметка / With contract and individual account	Во пензиска шема и со професионална сметка / In a pension scheme and with professional account	Вкупно / Total
31.08.2009			
НЛБд / NLBv ^{4 5}	12	24	36
ВКУПНО / TOTAL	12	24	36
30.09.2009			
НЛБд / NLBv	40	24	64
ВКУПНО / TOTAL	40	24	64

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)

Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁴ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје / NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje

⁵ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во денари) / Net assets (in denars)	Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value
	НЛБд / NLBv	НЛБд / NLBv
31.08.2009	305.410,96	100,729439
10.09.2009	326.832,54	100,914796
20.09.2009	403.934,54	101,124993
30.09.2009	480.717,79	101,348984


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets



Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units



Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд
Figure 9: Structure of Investment of NLBv

